

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Маја Димовска од Скопје УП2 09-146/20 од 1 септември 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11- 166 од 7 јуни 2019 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11- 166 од 7 јуни 2019 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Маја Димовска од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-146/20 од 1 септември 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11- 166 од 7 јуни 2019 година издадено од КЕЦ Струга.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека предметот е работен по старите Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија, односно при поднесување на барањето жалителот не поседувал соодветна документација по што цената за приклучок за таквите барања била поголема од стандардните. Со цел да се излезе во пресрет на барателот, со истата документација барателот ќе добие приклучок со стандардна цена.

На 14 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-146/20 од 1 септември 2020 година со прилог:
  - Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-166 од 7 јуни 2019 година,
  - Потврда за изведени електромонтажни работи од 12 август 2020
2. Одговор на Приговор од 9 септември 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Од приложената документација и докази се утврди дека сега обжаленото Решение е основано, но Барателот треба да поднесе нов БСП-1 образец со цел предметот да се води по новите Мрежни Правила за дистрибуција на електрична енергија.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 146/20  
26 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски